


1. Кликнете на веб страната на менито Најави се. Се отвара следната страна:



Внесете ги вашите емаил (Корисничко име) и лозинка, истите кои ги користевте и досега за најава како клуб на веб страната mtftennis.mk

2. Мој Профил

На страницата Мој Профил, ќе ви се прикажат полиња за внесување податоци за вашиот клуб. Внесете ги податоците кои сакате да бидат прикажани кога некој ќе го отвори профилот на вашиот клуб.

Информации за клубот

Направете промена на вашите податоци.


Датум на основање	Историјат
<input type="text" value="01.01.2020"/>	<input type="text" value="Историјат"/>
Сопственик	Број на сопственик
<input type="text" value="Сопственик"/>	<input type="text" value="Број на сопственик"/>
Контакт лице	Контакт лице број
<input type="text" value="Контакт лице"/>	<input type="text" value="Број на контакт лице"/>
Адреса	Локација (Google Maps Url ...)
<input type="text" value="Адреса"/>	<input type="text" value="https://maps.app.goo.gl/euHSMtxf7EKbR3s96"/>
Facebook (Url)	X (Twitter) (Url)
<input type="text" value="facebook.com"/>	<input type="text" value="x.com"/>
Инстаграм (Url)	Youtube (Url)
<input type="text" value="instagram.com"/>	<input type="text" value="youtube.com"/>
Веб страна (Url)	Број на терени со земјена подлога
<input type="text" value="www.tkas.com"/>	<input type="text" value="10"/>

* Полињата кои нема да ги пополните нема да се прикажат кога некој ќе го отвори профилот на вашиот клуб

3. Мои Играчи

На страницата Мои Играчи, ќе ви се прикаже листа со сите играчи кои при нивната регистрација одбрале дека настапуваат за вашиот клуб. Доколку при регистрацијата го одбрале вашиот клуб, ќе ви пристигне емаил известување дека се регистрирал нов играч за вашиот клуб и ќе ве потсети дека треба да го одобрите или одбиете.

Играчот го одобрувате или одбивате со притискање на копчињата „ОДОБРИ“ или „ОДБИЈ“.




The screenshot shows the 'My Players' page with a navigation bar at the top containing the logo, 'Мој профил', 'Мои играчи', 'Галерија', and 'Тениски Клуб АС'. Below the navigation bar are three filters: 'Пребарај играч', 'Статус од клуб' (set to '- Сите -'), and 'Статус од федерација' (set to '- Сите -'). The main content is a table with the following columns: ИМЕ, ДАТУМ НА РАГАЊЕ, ЛЕКАРСКО УВЕРЕНИЕ, ГОДИШНА РЕГИСТРАЦИЈА, and СТАТУС. Three players are listed:

ИМЕ	ДАТУМ НА РАГАЊЕ	ЛЕКАРСКО УВЕРЕНИЕ	ГОДИШНА РЕГИСТРАЦИЈА	СТАТУС
Dimitar Atanasov 071232545	15.06.1987		Платено	ОДОБРИ ОДБИЈ
Dimitar Dimitrov 075233233	01.01.2010	01.06.2025	Платено	СУСПЕНДИРАЈ
Ivan Ivanov 075/123-456	13.01.2009		Неплатено	ОДОБРИ ОДБИЈ

3.1 Суспендирање

На страницата Мои играчи, имате можност да суспендираете одреден играч. Додека играчот е суспендиран нема да може да се пријавува и учествува на турнири. Суспендирањето мора да е во согласност со правилата на ТФСМ.



This screenshot is identical to the previous one, but with a red circle around the 'СУСПЕНДИРАЈ' button for Dimitar Dimitrov and a red arrow pointing to it.

3.2 Дополнителни информации

На страницата Мои играчи во моментот можете да видите и дали има играчот лекарско уверение и до кога е неговата важност. Исто така имате увид дали играчот има платено годишна регистрација кон ТФСМ

4. Галерија

Галеријата е во фаза на изработка. Кога галеријата ќе биде подготвена ќе имате можност да прикачите фотографии и видеа од вашиот клуб, турнири кои сте ги организирале и сл.